


КАРПОШ
неделен
Е - БИЛТЕН



ОПШТИНА КАРПОШ НЕДЕЛЕН Е - БИЛТЕН
ИЗГОТВУВА: ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА
7 - 13 февруари 2022 Билтен бр. 462

ПОДОБРИ УСЛОВИ ЗА ЖЕНИТЕ ПРЕТПРИЕМАЧИ

Градоначалникот на општина Карпош, Стевчо Јакимовски, денеска во својот кабинет одржа информативен состанок со претседателката на Националната платформа за женско претприемништво, Валентина Дисоска. Во текот на работната средба, првиот човек на општината подетално се запозна со долгорочните цели и планирањето на претстојните активности, кон кои се стремат претставничките на оваа платформа.

По тој повод, Јакимовски ја потпиша и Декларацијата за подобрување и унапредување на положбата на женското претприемништво, која треба да резултира со економско и социјално јакнење, во рамки на локалната самоуправа и целокупното општество. Инаку, Националната платформа за женско претприемништво (НПЖП) е воспоставена преку проект кој е кофинансиран од ЕУ, а го спроведува Здружението на бизнис жени, во партнерство со Сојузот на стопански комори на Македонија, Националната федерација на фармери и Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување (МИР).

Од здружението напоменуваат дека нивните заложби се насочени кон обезбедување на системска поддршка за развој на женското претприемништво, преку креирање на инфраструктура за негова поддршка и развој. Од особена важност за нив е зајакнување на капацитетите на граѓанските организации за женско претприемништво, со цел, креирање на политики, застапување и соработка со националните и локалните власти, како и формирање на локални клубови за женско претприемништво.



БЕСПРАВНО УРНАТИОТ СИД ВО ТЦ „АНТИКО“ СЕ ВРАЌА ВО ПРВОБИТНА СОСТОЈБА


Почитувани,

Реакциите на граѓаните за градењето преграден сид во подземниот премин на ТЦ Антико ги сметаме за оправдани, и поради тоа во неделата на 06.02.2022 година е направен инспекциски надзор над посочената градба од страна на инспекциските служби на Општина Карпош. Инвеститорот е повикан во просториите на Општина Карпош, Сектор Инспекторат на ден 07.02.2022 година, каде што доставил Записник за извршен редовен/контролен инспекциски надзор издаден од Дирекција за заштита и спасување бр. 09/5-6/82 од 03.12.2008 година, во кој што се констатира дека во подземните гаражи на зградата на бул. Партизански Одреди бр.88 е извршено противправно уривање на противпожарен сид и се Задолжува кукниот совет да го врати сидот во првобитна состојба согласно проектот бр. 15-114/2700 од 2001 година, изработен од ГП Бетон Скопје.

По приемот на оваа информација, инспекциските служби го прибавија основниот проект бр. 15-114/2700 од 2001 година, каде што е констатирано дека на посочената локација постои противпожарен сид во димензии и местоположба каде што се гради преградниот сид на кој што се однесува пријавата. Исто така, со официјален допис, инспекциските служби се обратија и до ГП “Бетон” кои го изработиле проектот, и побараа писмено да се произнесат во однос на поставеноста на противпожарниот сид согласно нивниот проект. Од ГП Бетон е добиен одговор дека според Основниот проект на ул. Партизански Одреди бб со тех.бр. 2700 од 07.2001 година, проектиран е и изведен сид од тула со дебелина $d = 20$ цм и истиот е со функција одвојување на два противпожарни сектори, односно одделување на делот за паркирање од подрумите.

Откако се добиени сите релевантни информации, констатирано е дека сидот кој што во моментот се гради во подземните гаражи на ТЦ Антико е согласно Основниот проект бр. 15-114/2700 од 2001 година и истиот откако бесправно бил урнат, се враќа во првобитна состојба, и од тие причини нема законски основ да се покрене инспекциска постапка.

Со почит,



БЕТОН

Друштво за градежништво
Бетон АД Скопје
 Миле Поп Јорданов 32а
 Поштенски фах 541
 1000 Скопје
 Република Македонија
 Тел: 02 55 13 700
 02 30 80 888
 e-mail: beton@beton.mk

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 ОПШТИНА КАРПОШ
 „ГРАДОНАЧЕЛНИК“

ДО
 ОПШТИНА КАРПОШ
 СЕКТОР ИНСПЕКТОРАТ
 Ул.Радика бр.9, Скопје

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА БАРАЊЕ

ПРИМЕНО 09.02.2022			
Ор. бр.	Број	Проект	Табела
64	654/3	-	-

Ваш знак: _____ Наш знак: 0302-723 Датум: 09.02.2022



Почитувани,


Во врска со вашето барање бр.64-654/2, доставено во ДГ БЕТОН АД Скопје на ден 09.02.2022год., ве известуваме дека, според Основниот проект на Станбено Деловен комплекс Карпош 4, МЗ-33-Југозападен дел на ул. Партизански Одреди бб, изработен од ДГ БЕТОН АД Скопје, со тех.бр.2700 и датум 07.2001год., на осовина "26" и помеѓу осовини "В" и "V" проектиран е, и изведен, сид од тула со дебелина, д=20см.

Истиот е со функција за одвојување на два противпожарни сектори, односно одделување на делот за паркирање од подрумите. Според Правилник за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи (Сл.Весник бр.32/2011, 231/2020), подрумите кои се користат како остави се проектираат и изведуваат како посебни противпожарни сектори, со сидови отпорни на дејство на пожар во времетраење од најмалку два часа.


Со почит,

ДГ БЕТОН АД Скопје



Друштво за градежништво Бетон АД Скопје
 beton.com.mk : kabinet@beton.com.mk



ISO 9001 - Q 969
 14001 - F 341

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦА ВАРШАВСКА

Почитувани граѓани,

Ве известуваме дека во периодот од 14.02.2022 година ќе се изведуваат градежни работи на улица Варшавска за реализација на под-заем проектот Реконструкција на ул.“Варшавска“ (од улица “Лондонска“ до улица “Париска“) – УЗ Тафталиџе 1. Работите ги изведува фирмата ДГПТУ БИТЕМ ДООЕЛ Скопје, а инвеститор е општина Карпош. Овој проект се реализира со средства од под-заем од Меѓународната банка за обновување и развој Светска банка, преку Проектната единица на Министерство за финансии на Република Северна Македонија и МСИП проектот со цел подобрување на општинските услуги и квалитетот на животот на локалното население.

Притоа Ве известуваме дека:

– Пристапот на учениците/децата /родителите и персоналот на училиштето/ градинката ќе е овозможен на ул.Варшавска, бидејќи според Времениот сообраќаен режим е овозможено движење на истите.

– Жителите својот пристап ќе го оставаруваат со тековна соработка со изведувачот односно истите ќе имаат времен прекин само кога ќе се работи во зона на пристапите при што ќе бидат контролирани рачно со луѓе со помош на знаменца и веднаш откако ќе се обезбедат безбедни услови за нивно пропуштање истите ќе бидат пропуштени и ќе продолжат да функционираат нормално во услови на зголемена претпазливост и со намалена брзина на движење.

Ве молиме за разбирање и соодветно прилагодување од ваша страна за потребите на брзо и навремено спроведување на градежните работи.

За дополнителни информации/прашања, Ве молиме да се обратите кај Ивана Стојановски, телефонски број 075/402-396 , од општина Карпош.